

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 176

26 август 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2710. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со Извештајот од Независниот ревизор за 2018 година.....	2	производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	3
2711. Одлука за одобрување на Годишниот Извештај за работата на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	3	2714. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	3
2712. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	3	2715. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	4
2713. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за		2716. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	4

Стр.	Стр.
2717. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	4
2718. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	5
2719. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	5
2720. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	5
2721. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	6
2722. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	6
2723. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.....	6
2724. Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата.....	7
2725. Решение за определување привремен граничен премин.....	12
2726. Решение за определување привремен граничен премин.....	13
2727. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори (*).....	14
2728. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт...	25
2729. Статут на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје (Пречистен текст).....	26
Огласен дел	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2710.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ СО ИЗВЕШТАЈОТ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2018 година со Извештај од Независниот ревизор за 2018 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво со Одлука УО бр.02-1140/85/1.1 од 28.2.2019 година, Одлука УО бр.02-1140/85/1 од 28.2.2019 година и Одлука УО бр.02-2925/106/7 од 10.6.2019 година на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/1
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2711.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво со Одлука УО бр.02-2925/106/6 од 10.6.2019 година на седницата одржана на 10.6.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/2
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2712.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Драган Миновски, претседател на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична

енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/3
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2713.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на Фатмир Лимани, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/4
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2714.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во

својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Ѓорги Михаилов, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/5
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2715.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Добрила Стефаноска, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/6
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2716.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Благојче Трповски, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/7
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2717.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на Иван Трпески, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/8
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2718.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на Марјанчо Николов, член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/9
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2719.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на м-р Верица Узунова Ангеловска, претседател на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/10
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2720.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Златко Петрески, член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енер-

гија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/11
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2721.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Сашо Додовски, член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/12
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2722.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и

120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Љубчо Кижевски, член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/13
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2723.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на д-р Садудин Ибраими (независен) член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5626/14
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2724.

Заради обезбедување на законито, чесно, транспарентно и одговорно работење на членовите на Владата на Република Северна Македонија, замениците на министрите и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, утврди

КОДЕКС

**ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА
ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ
ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА****І ДЕЛ
ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Член 1

Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, неговите заменици, министрите, замениците на министрите и другите носители на извршни функции именувани од Владата на Република Северна Македонија, (во натамошниот текст: носители на извршни функции), заради обезбедување на почитување на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, ефикасноста, лојалноста, одговорноста, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права, при вршење на нивните функции односно должности во рамките на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Северна Македонија, со цел за јакнење на интегритетот на институциите и на довербата на граѓаните во нивната работа.

**ІІ ДЕЛ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

Член 2

Основни принципи во вршењето на функцијата односно должноста, согласно овој кодекс се:

- остварување на јавниот интерес, согласно со Уставот и со законите,
- стручност, совесност, чесност и одговорност во вршењето на функцијата, во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија и другите субјекти при остварувањето на нивните права, должности и интереси,

- посветеност на функцијата како основна и единствена должност,
- обезбедување еднаков третман на граѓаните и правните лица во остварување на нивните права и интереси и непристрасност при носење на одлуките,
- избегнување секаков судир помеѓу општиот и приватниот интерес,
- избегнување на ситуации и однесувања што можат да наштетат на интересот или угледот на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата), на органите на државната управа и на институции основани од Владата,
- избегнување на користење и употребување на статус или влијание за задоволување на сопствени материјални и лични интереси, интереси на членовите на нивните семејства и интересите на политичката партија од која потекнуваат,
- избегнување секаков вид на етички некоректно однесување, настап или говор, што покрај другото, вклучува барање или примање на лични подароци или услуги на граѓани или правни лица што имаат потреба да добијат или задржат стекнато право, услуга или помош,
- воспоставување односи на заемна доверба и соработка со граѓаните и правните лица, покажувајќи разбирање, пристojност и волја да се помогне, а не да се попречи остварувањето на нивните права и интереси,
- почитување на принципот на правичност при применување на дискреционите права.

**ІІІ ДЕЛ
ПРИНЦИПИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИИ
И ДОЛЖНОСТИ**

Член 3

Носителите на извршни функции, покрај основните принципи од член 2 на овој кодекс, при вршењето на нивните функции и должности, се придржуваат на следните принципи:

1. Владеење на правото - јавните овластувања и должности да ги вршат во согласност со Уставот, законите, други прописи донесени врз основа на закон и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Северна Македонија;
2. Непристрасност - во својата работа да се грижат за еднаква, непристрасна и објективна примена на Уставот и законите кон сите;
3. Јавен интерес и општо добро - да работат исклучиво и посветено на јавниот интерес и општото добро на Република Северна Македонија и нејзините граѓани;
4. Отчетност и транспарентност - овозможување надзор и пристап до податоци и информации од јавен карактер согласно закон; редовно да даваат отчет за својата работа и однесување пред јавноста, Владата и Собранието на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Собранието); навремено, целосно и

самоиницијативно јавно да даваат информации и податоци од својата работа на јасен и разбирлив начин, во писмена и електронска форма, на веб страницата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат и да не ускратуваат информации и податоци од јавноста, освен ако не е забрането со закон; преземање мерки за информирање на јавноста за доказите врз кои се засноваат причините, начинот и целите за донесените одлуки, спроведените политики и начинот на кои институциите им овозможуваат услуги на граѓаните;

5. Ефикасност, економичност и ефективност - рационално и навремено ги спроведуваат своите функции, должности и овластувања и разумно ги користат државните ресурси заради постигнување на целта на функцијата односно должноста која ја вршат и од нивното користење, корисниците имаат мерливи резултати и одржлива корист во однос на вложените средства и труд;

6. Правичност, партиципативност и вклученост - имаат еднаков пристап кон сите поединци и групи во општеството, без оглед на нивната родова, етничка, расна, верска и партиска припадност, социо-економски статус или сексуална ориентација и ги применуваат сите легитимни форми на учество и ги вклучуваат сите засегнати страни во процесот на развивање, спроведување и оценување на јавните политики;

7. Респонзивност - одговараат неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста и засегнатите страни;

8. Ориентираност кон консензуалност - при развивањето на владините политики се посветени кон усогласување на различните интереси во општеството заради постигнување широк консензус за одлуки кои ќе бидат од интерес за сите граѓани и целокупното општество и придонесуваат за одржливост на решенијата за владините политики;

9. Лична одговорност за работата на институцијата – лично се одговорни за институциите со кои раководат, соодветната примена на нивното овластување и должност, за своите одлуки и постапки во текот на мандатот, како и спроведувањето на овој кодекс.

IV ДЕЛ

ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА МИНИСТРИТЕ

Член 4

Претседателот на Владата, неговите заменици, министрите (во натамошниот текст: членовите на Владата) и замениците на министрите се лојални на Владата и на претседателот на Владата на чиј предлог се именувани и се однесуваат и изразуваат на начин кој доликува на функцијата која ја вршат.

Членовите на Владата и замениците на министрите имаат колективна и лична одговорност.

Членовите на Владата и замениците на министрите се колективно одговорни за:

- донесување на владините одлуки и за спроведување на владините политики и работат заедно со другите членови на Владата со цел да постигнат кохерентност и усогласеност при одлучувањето за нивното донесување,

- слободно и отворено ги изразуваат своите ставови во врска со предложените политики, но по донесувањето на владините одлуки и политики, солидарно ги поддржуваат истите,

- во своите изјави и коментари, не ги доведуваат во прашање одлуките, политиките, угледот и достоинството на Владата.

Членовите на Владата и замениците на министрите се лично одговорни за извршувањето на своите должности и надлежности во рамките на нивниот ресор, односно министерство, институциите над кои вршат надзор, како и за своето однесување во согласност со Уставот, законите и овој кодекс, и тоа пред претседателот на Владата и пред Собранието.

Членовите на Владата и замениците на министрите се присутни на седниците во Собранието при разгледување на закони и други акти и материјали од нивна надлежност и на седниците за поставување на пратенички прашања и да одговараат на прашањата во врска со остварувањето на нивните надлежности, вклучувајќи и на прашања за начинот и целта за која се трошат средствата од Буџетот на Република Северна Македонија.

V ДЕЛ

ОДБЕГНУВАЊЕ НА СУДИР НА ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИТЕ ИНТЕРЕСИ

Член 5

Носителите на извршни функции, во извршувањето на нивните овластувања и должности, при извршувањето на должностите, избегнуваат било каков судир помеѓу јавниот и приватниот интерес, како и било каков сомнеж за постоење на судир на интереси. Во своето постапување и однесување тие се водат од јавниот интерес во согласност со Уставот, законите и начелата на еднаквост, ефикасност, самостојност, јавност, непристрасност, чесност и професионалност и ќе постапуваат совесно, стручно, без дискриминација или повластување на кој било и без никаков приватен интерес.

Носителите на извршни функции, во извршувањето на овластувањата и должностите особено водат сметка за почитување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и Законот за заштита на укажувачите и обезбедуваат механизми за нивното почитување од страна на сите вработени во институцијата со која раководат.

Носителите на извршни функции, функцијата ја извршуваат како основна и единствена должност, односно не смеат да вршат друга дејност која може да влијае врз непристрасно вршење на нивните овластувања и должности и доследно да се придржуваат на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интересите за:

- забрана за вршење на други дејности,
- ограничувања за вршење на дејност за време на вршење на функцијата,
- ограничување на вршење надзор,
- ограничување за вршење дејност по престанокот на функцијата,
- забрана за членство во управни и надзорни органи,
- забрана за злоупотреба на службени податоци,
- ограничувања во соработката со правни лица,
- забрана за користење на заеми и други видови поддршка од државата,
- располагање со државен имот,
- економично користење на државни средства,
- забрана за стекнување акционерски права,
- забрана на влијание за вработување блиски роднини и
- забрана за влијание врз постапките за јавни набавки.

Носителите на извршни функции постојано се достапни и ангажирани за целите на работата и надвор од работното време поради што, може да ги користат електронските уреди, телефонските или интернет врските кои им се доделени за службени цели.

VI ДЕЛ

ОДДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОД ПАРТИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ-УЧЕСТВО ВО ПАРТИСКИ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА МАНДАТОТ

Член 6

Носителите на извршни функции, при учеството во партиски активности како членови и носители на функции во политички партии, кандидирање или застапување на партии и кандидати за локални, парламентарни или претседателски избори, не смеат да ја загрожат професионалноста и достапноста на вршење на функцијата односно должноста и секогаш приоритет ќе има јавната функција, односно должноста.

Носителите на извршни функции, надвор од работното време на институцијата со која раководат, можат да учествуваат во партиски активности како членови на политички партии, да бидат кандидати или да застапуваат партии и кандидати за локални, парламентарни и претседателски избори, но не смеат да ја загрожат нивната професионалност и достапноста на функцијата, односно должноста која ја извршуваат, а притоа секогаш приоритет ќе има функцијата, односно должноста која ја извршуваат.

Учество на носителите на извршни функции во партиски активности исклучува вршење на функции како што е генерален, организациски секретар на партија или раководител на изборна кампања на национално, локално или на ниво на изборна единица.

Носителите на извршни функции кои имаат намера да учествуваат во избори ќе го известат претседателот на Владата на Република Северна Македонија за оваа своја намера.

VII ДЕЛ

ОДНОСИ СО ЛОБИСТИ

Член 7

Носителите на извршни функции, при контактите со лобисти и лоби организации доследно го почитуваат Законот за лобирање.

Носителите на извршни функции, при контактите со лобисти и лоби организации кога се цел на лобирање:

- внимаваат да не се стават во состојба на судир на интереси,
- ги имаат предвид целите на лобирањето кое го врши лобистот, односно лоби организацијата која го контактира,
- во ситуација на судир на интереси при лобирање го прекинуваат контактот и одбиваат било каков понатамошен контакт со лобистот односно лоби организацијата и претставник на лоби организацијата,
- изготвуваат записник, кој содржи информација за предметот на дискусија и идентитетот на лицата кои биле присутни,
- објавуваат копија од записникот на веб страната на институцијата со која раководат,
- објавуваат информации за средби со лобисти и информации за остварен контакт со трети страни, односно други засегнати страни.

VIII ДЕЛ

ОДНОС КОН ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

Член 8

Носителите на извршни функции ја почитуваат професионалноста и непристрасноста на вработените во јавниот сектор, при што под ниту еден услов нема да ги доведат во ситуација на однесување спротивно на одредбите на Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за административни службеници, другите закони, колективните договори, Кодексот за административните службеници и на кодексите на институциите во кои работат.

Носителите на извршни функции со своето однесување кон вработените во институцијата со која раководат, односно во чие раководење учествуваат, се одне-

суваат со должно почитување на нивната личност и нема да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на законот.

Носителите на извршни функции, при вработувањето, унапредувањето и престанокот на вработувањето во институцијата со која раководат, се раководат од критериумите на стручност и компетентност и примена на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и професионалните способности на кандидатите и на вработените во институцијата со која раководат и водат грижа за родовата перспектива.

Носителите на извршни функции ги имаат предвид аргументите и стручните совети на вработените при изготвувањето и донесувањето на одлуките и спроведувањето на владините политики.

Носителите на извршни функции нема да вршат влијание врз вработените во јавниот сектор да се зачленат во било какво здружение, организација или партија, ниту пак ќе ги учествуваат со напредок во кариерата и не може да бараат, ниту да очекуваат присуство или учество на вработен во активности на политичка партија.

IX ДЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОЛИТИКИ

Член 9

Носителите на извршни функции не можат да настапуваат само од свое лично име, а дадените изјави, гостувања, интервјуа, објави на социјалните мрежи треба да бидат конзистентни со владината политика и утврдената програма за работа на Владата и не можат да содржат владини одлуки и ставови кои не се јавно објавени.

Доколку од носителите на извршни функции се побараат коментари и изјави за работи од надлежност на друг орган и за кој одговорност има друг носител на извршна функција, тие се консултираат со носителот на извршната функција во чија надлежност е прашањето.

Носителите на извршни функции пред да дадат изјава која се однесува на стратешките цели на Владата, се консултираат со претседателот на Владата.

Носителите на извршни функции се непристрасни и неутрални кон сите учесници во медиумската сфера и ја почитуваат неприкосновената слобода на медиумите.

Официјалните профили на социјалните медиуми на институциите се примарен извор за комуникација на владините политики, програми, најави и иницијативи, истите можат да бидат преземени од страна на официјалните профили на социјалните медиуми на носителите на извршни функции. Официјалните профили не содржат партиски симболи или обележја.

Носителите на извршни функции ги одделуваат своите дигитални идентитети како избрани и именувани функционери од личните или партиски профили, заради избегнување опасност од несоодветно користење и подривање на довербата на граѓаните, а содржината на објавите на официјалните профили на социјалните медиуми ќе се однесува единствено на присуство на настани и изјави дадени во официјално својство на носител на извршна функција.

Носителите на извршни функции не може да употребуваат државни ресурси, симболи и обележја на Владата на своите приватни или партиски профили.

X ДЕЛ ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ

Член 10

Носителите на извршни функции при вршењето на функциите и должностите не можат да примаат подароци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Носителите на извршни функции не смеат да бараат, примаат односно да дозволат друго лице во нивно име или нивна корист да дава или прима подарок, услуга или било каква друга вредност, помош или друга корист во врска со вршењето на функцијата, односно должноста, а која би можела да има влијание или на било кој начин да го компромитира нивното расудување или да ги стави во несоодветна подреденост и обврска.

Носителите на извршни функции не смеат да прифаќаат ордени, декорации, награди или почести од странски држави за време на извршувањето на својата функција односно при извршувањето на нивната должност, а во случај на вакви почести, тие се консултираат со Министерството за надворешни работи во врска со примањето на почестите за секој поединечен случај.

XI ДЕЛ КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ – ИНТЕГРИТЕТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ, НАДОМЕСТОЦИТЕ

Член 11

Носителите на извршни функции обезбедуваат максимално ефективно и економично управување и користење на материјалните средства, опремата и другите предмети што им се доверени и го спречуваат нивното незаконито располагање, се грижат за преземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети, како и за отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во органот со кој раководат.

Носителите на извршни функции, владините и другите државни простории, инвентарот, финансиските и техничките средства што им се ставени на располагање во врска со вршењето на функцијата, ги користат совесно и одговорно и исклучиво за вршење на функцијата.

Носителите на извршни функции на секои шест месеци до министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, доставуваат извештаи за службените трошоци направени при извршувањето на нивните јавни овластувања и должности, освен во ситуации кога јавното објавување на овие информации може да претставува безбедносен ризик. За полесно следење и отчетност пред граѓаните, сите извештаи се јавно достапни преку софтверско решение за прикажување и визуелизација на службените трошоци на официјалната веб страница на Владата.

ХП ДЕЛ ПАТУВАЊА

Член 12

Носителите на извршни функции при патувањата организирани за приватни или партиски цели не смеат да се покриваат со државни средства, ниту пак да се користат привилегиите кои произлегуваат од овластувањата и должностите (дипломатска патна исправа, обезбедување и службен возач/возило) за приватни или партиски цели, освен кога истиот не подлежи на специјални мерки на безбедност.

Носителите на извршни функции при службени патувања за професионални обврски во странство се водат од начелото на ефикасност и економичност и обезбедуваат економски најприфатливи аранжмани.

Носителите на извршни функции се лично одговорни за големината и составот на официјалните делегации за патување во странство и истите треба да бидат што е можно помали, обезбедувајќи ги притоа потребните предуслови за соодветно исполнување на целите на патувањето.

Во околности кога носителот на извршна функција на своето службено патување во странство е придружуван од својот брачен другар или партнер/ка, тој/таа патува исклучиво на приватен трошок. Ова не го вклучува брачниот другар или партнер/ка на претседателот на Владата кога патува како дел од официјална делегација.

Носителите на јавни функции не може да прифаќаат патување и сместување кои не се платени од средства за таа намена, освен кога тоа е од дипломатски или протоколарен карактер.

ХП ДЕЛ

СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД КОДЕКСОТ

Член 13

Носители на извршни функции ќе потпишат писмена изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат до овој кодекс при извршувањето на нивните овластувања односно должности.

Претседателот на Владата го назначува министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност одговорен за воспоставување и следење на придржувањето на овој кодекс од страна на носителите на извршните функции.

На барање на претседателот на Владата, неговите заменици, министрите, замениците на министрите и другите именувани функционери од Владата, по сопствена иницијатива или по допрен глас, министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност ќе ги советува за било какво етичко прашање поврзано со овој кодекс и ќе даде генерални препораки за понатамошно постапување. Сите носители на извршни функции кои подлежат на одредбите на овој кодекс, соработуваат со министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност и му ги прават достапни сите релевантни информации кои тој ќе ги побара, освен оние кои имаат карактер на класифицирани информации.

Носители на извршни функции навремено го информираат претседателот на Владата и министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност во случај на постоење сомнеж кој се однесува на примената на овој кодекс при извршување на функцијата односно должноста.

Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, врз основа на мислењето на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, претседателот на Владата може да одлучи да примени некоја од следниве мерки:

- изразување на несогласување односно официјална критика за однесувањето на лицето кое не го почитувало овој кодекс при што истата може и јавно да се објави,

- политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на носителот на извршна функција и/или

- покренување на иницијатива за информирање на надлежни институции, најдоцна во рок од шест месеци од денот на дознавањето за непочитувањето на овој кодекс, закон, особено Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Законот за заштита на укажувачи и Законот за лобирање.

XIV ДЕЛ
ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА КОДЕКСОТ
НА СОВЕТНИЦИТЕ

Член 14

Овој кодекс соодветно ќе се применува и на советниците кои ги именува претседателот на Владата на Република Северна Македонија и на посебните советници ангажирани од министрите кои при потпишување на договорот за нивно ангажирање ја потпишале Изјавата за прифаќање на овој кодекс.

XV ДЕЛ
ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на објавувањето на овој кодекс, престанува да се применува Етичкиот кодекс на членовите на Владата на Република Македонија и носителите на јавни функции именувани од Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/10).

Член 16

Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5568/1
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

2725.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 и 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 и 64/18), Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија и утврдена согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија, како надлежен орган на соседната држава донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Огут“, со цел олеснување на преминувањето на државната граница за државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Србија кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 19.8.2019 година на подрачјето на Општините Крива

Паланка, Република Северна Македонија и Општина Трговиште на место викано Козли Дол, Република Србија, а во врска со одржување на меѓународниот пограничен собир „ПРЕОБРАЖЕНИЕ-2019“.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин е лоциран во село Огут во близина на ГК 12 Република Северна Македонија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин се определува да работи на ден 19.8.2019 година со работно време од 07,00 до 20,00 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Државјаните на двете држави кои во наведените денови имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши непосредно од страна на физичко лице пешки или со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија, односно Република Србија.

- на ден 19.8.2019 година да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона.

- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Северна Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за гранична контрола за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија.

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување, и истото ќе биде објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министерство за финансии Царинска управа, Директор,	Министерство за внатрешни работи Министер за внатрешни работи,
м-р Ѓоко Танасоски, с.р.	Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 02-061409/19-0002
14 август 2019 година
Скопје

Бр. 1311-62678/1
14 август 2019 година
Скопје

2726.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 и 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 и 64/18), Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија и утврдена согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија, како надлежен орган на соседната држава донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Огут“, со цел олеснување на преминувањето на државната граница за државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Србија кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 8.9.2019 година на подрачјето на Општините Крива Паланка, Република Северна Македонија и Општина Трговиште, Република Србија, а во врска со одржување на меѓународната манифестација „ОГУТ-2019“.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин е лоциран во село Огут, Република Северна Македонија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин се определува да работи на ден 8.9.2019 година со работно време од 07,00 до 20,00 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Државјаните на двете држави кои во наведените денови имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши непосредно од страна на физичко лице пешки или со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија, односно Република Србија.
- на ден 8.9.2019 година да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона.
- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Северна Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за гранична контрола за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија.

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување, и истото ќе биде објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министерство за финансии Царинска управа, Директор,	Министерство за внатрешни работи Министер за внатрешни работи,
м-р Ѓоко Танасоски, с.р.	Оливер Спасовски, с.р.
Бр. 02-061409/19-0003	Бр. 1311-62679/1
14 август 2019 година	14 август 2019 година
Скопје	Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 2727.

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07,35/10,47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА, НАЧИНИТЕ, ПОСТАПКИТЕ, МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕМИСИИТЕ ОД СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ (*)

Член 1

Во Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/12) во членот 3 точката 1) се менува и гласи:

„Задолжителни мерења се мерењата кои се вршат согласно Законот за квалитетот на амбиентниот воздух или согласно мерењата утврдени во интегрираните еколошки дозволи кои се издаваат согласно прописите за животна средина. Задолжителните мерења можат да бидат континуирани и периодични.“.

Во точката 2) зборовите: „автоматски систем“ се заменуваат со зборовите: „автоматски мерен систем“.

Во точката 3) точката се брише и се додаваат зборовите: „согласно стандардот МКС EN 15259 точка 7.2.3. според која периодичните мерења се земаат најмалку во три примероци“.

Точката 4) се менува и гласи:

„Рачно-мануелно мерење на емисиите подразбира земање на примерок од отпадни гасови со одреден волумен во одредено време кое минимално изнесува 30 минути со дополнителна екстрактивна анализа на отпадните гасови.“.

Точката 7) се менува и гласи:

„Време на ефективна работа на стационарниот извор е времето на работа на стационарниот извор со исклучок на времето на започнување на работата и исклучување од работа на стационарниот извор.“.

Точката 8) се менува и гласи:

„Калибрирање е збир на постапки со кои во одредени услови се воспоставува однос помеѓу вредноста која ја покажува мерниот инструмент или вредноста на некој мерен параметар или некој референтен параметар (вредност) и соодветната вредност добиена со еталонот и се изведува во согласност со пропишаните мерни по-

* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

стапки при што периодот во кој се врши калибрацијата не е подолг од една година согласно стандардот МКС CEN/TS 15675 точка 5.6.2.2.“.

Член 2

Во членот 4 ставот (1) се менува и гласи:

„Правните и физичките лица сопственици односно корисници на инсталации (во понатамошниот текст: Операторот на инсталацијата) која е извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, треба да обезбедат редовен мониторинг и мерење на емисиите во воздухот во согласност со овој правилник, прописите за воздух и прописите за животна средина.“.

Во ставот (2) точка 1 алинеја 1 зборовите: „автоматски мерни инструменти“ се заменуваат со зборовите: „автоматски мерен систем“.

Точката 3 се менува и гласи:

„Операторот на инсталацијата, мерењата може да ги врши преку сопствени акредитирани лаборатории или преку акредитирани лаборатории на научни и стручни организации или други правни лица, коишто се акредитирани за вршење на мерење на емисии во воздухот од стационарни извори согласно стандардот МКС EN/ISO IEC 17025 и техничката спецификација MKTC CEN/TS 15675, како и се акредитирани за соодветниот метод на мерење за определена загадувачка супстанца (во понатамошниот текст: вршители на мерења).“.

Член 3

Во членот 5 алинеја 3 зборовите: „системи за автоматско мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматски мерен систем“.

Член 4

Во членот 7 став (2) по броевите „15259“ се додаваат зборовите: „и техничката спецификација MKTC CEN/ TS 15675“.

Член 5

Во членот 8 став (1) зборовите: „системи за автоматско мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматски мерен систем“.

Во ставовите (2) и (3) зборовите: „автоматскиот систем за мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматскиот мерен систем“.

Член 6

Во членот 9 став (1) зборовите: „автоматски систем за мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматски мерен систем“.

Во ставот (2) зборовите: „автоматскиот систем за мерење“ се заменуваат со зборовите: „автоматскиот мерен систем“.

Во ставот (3) зборовите: „вклучително се врши и проверката“ се заменуваат со зборовите: „што вклучува и проверка“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Операторот на инсталацијата се грижи за контролата на квалитетот на мерењето за време на работењето на автоматскиот мерен систем согласно стандардот од став (2) на овој член.“.

Член 7

Членот 10 се менува и гласи:

„(1) При континуираните мерења вршени со автоматски мерен систем се мерат релевантните оперативни параметри како содржината на кислород, температурата, притисокот и содржината на водената пареа, како и концентрациите на загадувачките супстанции. Континуирано мерење со автоматски мерен систем на содржината на водената пареа во отпадните гасови не е потребно, доколку примерокот од отпадниот гас се суши пред да се анализираат емисиите.“.

(2) Автоматските мерни системи се предмет на контрола преку паралелни мерења со референтни методи најмалку еднаш годишно.“.

Член 8

Членот 12 се менува и гласи :

„За оценување на резултатите добиени од автоматските мерни системи со цел обезбедување и контрола на квалитетот на податоци во општ случај (во технолошки процеси), во една календарска година се земаат предвид:

- сите 24 часовни средни вредности помали од вредноста на граничните вредности на емисија (во понатамошниот текст : ГВЕ);
- 97% од получасовните средни вредности помали од ГВЕ зголемени за 20% и
- ниту една од сите получасовни вредности која е за два пати поголема од ГВЕ.“.

Член 9

Во членот 14 точка 1 зборот „континуирано“ се заменува со зборовите „со автоматски мерен систем“.

Во точката 2 зборовите „континуирани мерења“ се заменуваат со зборовите „мерења со автоматски мерен систем“.

Член 10

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:

„Стационарните извори на емисија со согорувачки капацитети или само согорувачки инсталации кои вршат мерења со автоматски мерни системи на стационарните извори на емисија треба да ги бележат и чуваат следните валидирани вредности:

- часовни вредности;
- дневни вредности и
- месечни вредности.“.

Во ставот (2) зборовите „автоматскиот систем“ се заменуваат со зборовите „автоматскиот мерен систем“.

Член 11

Во членот 16 воведната реченица се менува и гласи:

„Согорувачки инсталации кои вршат мерења со автоматски мерен систем, треба да го одредат интервалот на сигурност на вредностите од мерењата и тоа:“.

Точката 2) се менува и гласи:

„Вредностите на интервалите на сигурност од 95% на еден измерен резултат не треба да ги надминат следните проценти на ГВЕ:

- јаглерод монооксид повеќе од 10% од ГВЕ;
- сулфур диоксид повеќе од 20% од ГВЕ;
- азотни оксиди повеќе од 20% од ГВЕ и
- прашина повеќе од 30 % од ГВЕ.“.

Точката 3) се менува и гласи:

„Валидираните едночасовни и дневни просечни вредности се утврдуваат од измерените валидирани едночасовни просечни вредности откако ќе се одземе вредноста на интервалот на сигурност наведен во точка 2) од овој став. Се поништува секој ден во кој повеќе од три едночасовни просечни вредности се невалидни поради дефект или одржување на автоматскиот мерен систем. Доколку повеќе од десет дена во текот на годината се поништени поради такви ситуации, Операторот на инсталацијата треба да преземе соодветни мерки за да ја подобри сигурноста на автоматскиот мерен систем.“.

Член 12

Членот 23 се менува и гласи:

„(1) Вршителите на мерења ги следат и применуваат најновите верзии на стандардите наведени во Прилогот на овој правилник.“.

(2) Доколку вршителите на мерење применуваат метода која не е референтна и која не е пропишана во Прилогот на овој правилник, за добиените резултати потребно е да докажат дека се еквивалентни на референтниот метод, а добиените резултати со таквиот метод да бидат корегирани со релевантен фактор за да се добијат резултати еквивалентни на оние што би се добиле со користење на референтниот метод.“.

Член 13

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-4413/1
8 август 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Прилог

Методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори се опишани со следните стандарди:

МКС EN 1911

Емисии од стационарни извори – Одредување масена концентрација на гасни хлориди изразени како HCl – Стандардна референтна метода Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
ICS: 13.040.40

МКС EN 1948-1

Емисии од стационарни извори – Определување на масена концентрација на PCDDs/PCDFs и диоксин како PCBs - Дел:1 Земање примероци на PCDDs/PCDFs
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin -like PCBs Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs
ICS: 13.040.40

МКС EN 1948-2

Емисии од стационарни извори – Определување на масена концентрација на PCDDs/PCDFs и диоксин како PCBs - Дел: 2 Екстракција и прочистување на PCDDs/PCDFs (идентичен со EN 1948-2)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin -like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs
ICS: 13.040.40

МКС EN 12619

Емисии од стационарни извори – Одредување на масена концентрација на вкупен гасен органски јаглерод - Континуирано со метод на пламено јонизирачки детектор
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method
ICS: 13.040.40

МКС EN 13211

Квалитет на воздух - Стационарни извори на емисии- Мануелна метода за определување на концентрација на вкупна жива
Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury
ICS: 13.040.40

МКС EN 13211/AC

Квалитет на воздух - Стационарни извори на емисии- Мануелна метода за определување на концентрација на вкупна жива

Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury

ICS: 13.040.40

МКС EN 13284-1

Емисии од стационарни извори – Определување на долна граница на масена концентрација од прашина – Дел 1: Мануелна гравиметриска метода

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

ICS: 13.040.40

МКС EN 13284-2

Емисии од стационарни извори - Определување на долна граница на масена концентрација од прашина – Дел 2 : Автоматски мерни системи

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКТС CEN/TS 13649

Емисии од стационарни извори - Определување на масена концентрација на поединечни гасни органски соединенија - Метода со активен јаглен и солветна десорпција

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption

ICS: 13.040.40

МКС EN 13725

Квалитет на воздух - Определување на концентрација на мирис преку динамичка олфактрометрија

Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry

ICS: 13.040.99

МКС EN 13725/AC

Квалитет на воздух - Определување на концентрација на мирис преку динамичка олфактрометрија

Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry

ICS: 13.040.99

МКС EN 14385

Емисии од стационарни извори – Определување на вкупната емисија на As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti and V

Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti and V

ICS: 13.040.40

МКС EN 14789

Емисии од стационарни извори - Определување на волуменска концентрација на кислород – Стандардна референтна метода: Парамагнетизам

Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism

ICS: 13.040.40

МКС EN 14790

Емисии од стационарни извори - Определување на водена пареа во канали Стандардна референтна метода

Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method

ICS: 13.040.40

МКС EN 14791

Емисии од стационарни извори - Определување на масена концентрација на сулфур диоксид - Стандардна референтна метода

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method

ICS: 13.040.40

МКС EN 14792

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на азотни оксиди – Стандардна референтна метода: хемилуминисценција

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 14956

Квалитет на воздух- Вреднување на соодветноста на мерната процедура со споредба на одредена мерна несигурност

Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty

ICS: 13.040.01

МКС EN 15058

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на јаглерод моноксид - Стандардна референтна метода: Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry

ICS: 13.040.40

МКС EN 15259

Квалитет на воздух - Мерење на емисии од стационарни извори - Барања од мерните реони и места и за целта, планот и извештајот од мерењето

Air quality - Measurement of stationary source emissions - Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report

ICS: 13.040.40

МКС ISO 10780

Емисии од стационарни извори - Мерење на брзина и волуменска стапка на проток на гас кој протекува низ канали

Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

ICS: 13.040.40

МКС ISO 10849

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на азот Карактеристики на изведба на автоматски мерни системи

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Performance characteristics of automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКС ISO 9096

Емисии од стационарни извори - Мануелно одредување на масена концентрација на цврсти честички

Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter

ICS: 13.040.40

МКС ISO 9096:2008/AC 1

Емисии од стационарни извори - Мануелно одредување на масена концентрација на цврсти честички

Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter

ICS: 13.040.40

МКС ISO 12039

Емисии од стационарни извори - Одредување на јаглерод монооксид, јаглерод диоксид и кислород- Карактеристики на изведба и калибрација на автоматски мерни системи

Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen --

Performance characteristics and calibration of automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКС ISO 7935

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид - Карактеристики на изведба на автоматски мерни методи

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide --

Performance characteristics of automated measuring methods

МКС EN 14181

Емисии од стационарни извори - Обезбедување на квалитет со автоматски мерни системи

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 23210

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на ЦЧ10/ЦЧ2,5 во гасот од горење - Мерење при ниски концентрации со користење на импактори

Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Part 1: Measurement at low concentrations by use of impactors;

ICS: 13.040.40

Интернационално упатство за пресметка и изразување на несигурноста во мерење (GUM)

Упатство за изразување на несигурноста во квантитативните испитувања, ЕА-4/16

МКС EN 1948-3

Емисии од стационарни извори - Определување на масена концентрација на PCDDs/PCDFs и диоксин како PCBs - Дел: 3 Идентификација и квантификација на PCDDs/PCDFs

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs

ICS: 13.040.40

МКС EN 1948-4+A1

Емисии од стационарни извори – Одредување масена концентрација на PCDDs/PCDFs и диоксин – како PCBs – Дел 4: Земање примероци и анализа на диоксин – како PCBs

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 13199

Емисии од стационарни извори – Одредување на вкупно испарливи органски соединенија (TVOCs) во отпадните гасови од не-согорени процеси - Не-дисперзивен инфрацрвен анализатор опремен со каталитички конвертор

Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199)

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 13833

Емисии од стационарни извори - Одредување на сооднос на биомаса (biogenic) и јаглерод диоксид добиен од фосили-Земање примероци и одредување на радиоактивен јаглерод

Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling and determination (ISO 13833)

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 16911-1

Емисии од стационарни извори - Рачно и автоматско одредување на брзина и волуменски проток во канали –Дел1: Прирачник за референтен метод

Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 16911-2

Емисии од стационарни извори - Рачно и автоматско одредување на брзина и волуменски проток во канали –Дел2: Автоматски мерни системи

Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 21258

Емисии од стационарни извори – Одредување масена концентрација на дијазот монооксид (N₂O)

– Референтна метода: Недисперзивна инфрацрвена метода

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of dinitrogen monoxide (N₂O)

- Reference method: Non-dispersive infrared method (ISO 21258)

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 25139

Емисии од стационарни извори – Мануелна метода за одредување на концентрација на метан со користење на гасна хроматографија

Stationary source emissions - Manual method for the determination of the methane concentration using gas chromatography

ICS: 13.040.40

МКС EN ISO 25140

Емисии од стационарни извори – Автоматска метода за одредување концентрација на метан со примена на пламена јонизирачка детекција (FID)

Stationary source emissions - Automatic method for the determination of the methane concentration using flame ionisation detection (FID)

ICS: 13.040.40

МКС ISO 10155

Емисии од стационарни извори - Автоматски мониторинг на масени концентрации на честички - Карактеристики на изведба, методи на испитување и спецификации

Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -- Performance characteristics, test methods and specifications

ICS: 13.040.40

МКС ISO 10155/AC 1

Емисии од стационарни извори - Автоматски мониторинг на масени концентрации на честички - Карактеристики на изведба, методи на испитување и спецификации-Коригендум

Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -- Performance characteristics, test methods and specifications

ICS: 13.040.40

МКС ISO 10397

Емисии од стационарни извори - Одредување на емисии на азбест од постројки - Мерна метода со броење на влакна

Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement

ICS: 13.040.40

МКС ISO 11564

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на азотни оксиди -
Нафтилетилендиамин фотометриска метода

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides --
Naphthylethylenediamine photometric method

ICS: 13.040.40

МКС ISO 11564/AC

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на азотни оксиди -
Нафтилетилендиамин фотометриска метода-Коригендум

Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides --
Naphthylethylenediamine photometric method

ICS: 13.040.40

МКС ISO 11632

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид -
Метода на јонска хроматографија

Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion
chromatography method

ICS: 13.040.40

МКС ISO 12039

Емисии од стационарни извори - Одредување на јаглерод монооксид, јаглерод диоксид и
кислород- Карактеристики на изведба и калибрација на автоматски мерни системи

Stationary source emissions -- Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen --
Performance characteristics and calibration of automated measuring systems

ICS: 13.040.40

МКС ISO 12141

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на цврсти честички
(прав) при ниски концентрации - Мануелна гравиметриска метода

Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at
low concentrations -- Manual gravimetric method

ICS: 13.040.40

МКС ISO 14164

Емисии од стационарни извори - Одредување на волуменска стапка на проток што протекува
низ канали - Автоматска метода

Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -- Automated method
ICS: 17.120.10

МКС ISO 7934

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид - Водороден пероксид/бариум перхлорат/ Торин метод
Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method
ICS: 13.040.40

МКС ISO 7934/A1

Емисии од стационарни извори - Одредување на масена концентрација на сулфур диоксид - Водороден пероксид/бариум перхлорат/ Торин метод
Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method
ICS: 13.040.40

МКС EN 14793

Емисии од стационарни извори - Емисии од стационарни извори - Демонстрација на еквивалентност на алтернативна метода со референтна метода
Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method
ICS: 13.040.40

МКТС CEN/TS 16429

Емисии од стационарни извори – Земање на примероци и одредување на содржината на хлороводород во канали и оџаци - Инфрацрвена аналитичка техника
Stationary source emissions - Sampling and determination of hydrogen chloride content in ducts and stacks - Infrared analytical technique
ICS: 13.040.40

МКТС CEN/TS 15675

Квалитет на воздух - Мерење на емисии од стационарни извори - Примена на EN ISO/IEC 17025:2005 при периодични мерења
Air quality - Measurement of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements
ICS: 13.040.40

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2728.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26.8.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 66,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 68,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 61,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 51,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 32,574 (денари/килограм).

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 27,010 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 28,826 (денари/литар)

- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 29,438 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 29,907 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 25,515 (денари/килограм).

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 4,60 денари/литар, односно за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,71 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм).

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм).

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - 21,826 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98 - 21,705 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) - 15,377 (денари/литар)

- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) - 6,313 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.8.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2890/1
26 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА ОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

2729.

Врз основа на член 23 од Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје (Пречистен текст), член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), а согласно Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје бр.45-5404/1 од 13.8.2019 година донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и овластувањето од Владата на Република Северна Македонија содржано во член 8 од Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје бр.45-5404/1 од 13.8.2019 година, Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, на седницата одржана на 20.8.2019 година, донесе

СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИ- СУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се врши усогласување на текстот на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје бр.51-6246/6 од 5.4.2011 година, бр.02-2235/8 од 2.9.2013 година и бр.02-1752/6 од 27.3.2015 година, согласно извршените изменувања и дополнувања на истиот со Одлуката за измена на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје бр.02-1964/4 од 30.7.2013 година донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво, Одлуката за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје бр.02-688/2 од 16.2.2015 година донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво и Одлуката за

изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје бр.02-2160/3 од 12.7.2019 година донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво.

Предмет и основање

Член 2

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот; предметот на работење на друштвото; износот на основната главнина; номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата и ограничувањата на акционерите, обврските, ограничувањата и погодностите; предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собрание; фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот и начинот на избор на органот на управување и неговата надлежност; внатрешната организација; формата и начинот на објавувањата што ги врши Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост (во натамошниот текст: Друштвото); како и други прашања што се од значење за Друштвото.

Член 3

Друштвото се основа согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09).

Друштвото претставува правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во поглед на имотот, средствата, вработените, правата и обврските поврзани со дејноста за стопанисување со деловен простор и акциите на ЈПССДП на Република Македонија од Градскиот трговски центар АД Скопје, согласно членот 5 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Во име на основачот, Владата на Република Северна Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава-симултано основање.

Фирма и седиште

Член 5

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје

Скратен назив на фирмата е: АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје

Фирма на Друштвото на албански јазик е: SHOQËRIA AKSIONARE E MENAXHIMIT TË HAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI SHITETËRORE – SHKUP

Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е :SHA E MENAXHIMIT TË HAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI SHITETËRORE – SHKUP

Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го употребува називот: Joint stock company for management of commercial properties in state ownership of Republic of Macedonia – Skopje.

Член 6

Седиштето на Друштвото е на улица „Стале Попов“ бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје.

Член 7

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак ќе се утврдат со посебен акт на Одборот на директори.

Предмет на работење

Член 8

Предмет на работење на Друштвото се дејностите што се однесуваат на стопанисувањето со деловниот простор во државна сопственост, и тоа особено:

Стопанисување со деловен простор во државна сопственост; инвестиционо и тековно одржување на деловен простор во државна сопственост; подобрување на условите за користење на деловните простории во државна сопственост; утврдување на висината на закуп, односно склучување на договор за закуп; водење на единствена евиденција на деловниот простор во државна сопственост со кој стопанисува; продажба на деловен простор во државна сопственост и други работи.

Во Централниот регистар на Република Северна Македонија се впишува Општата клаузула за бизнис, односно во рамките на своето работење во внатрешно-трговскиот промет и во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети со закон, освен оние за кои е потребна посебна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

Приоритетна дејност на Друштвото е:

- 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Износ на основната главнина

Член 9

Основната главнина на друштвото утврдена со проценката од независен проценител изнесува 17.429.951 евра, односно 1.072.098.856,8 денари, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на Статутот.

Акција

Член 10

Основната главнина на Друштвото е распоредена на 10.000 обични акции кои ги поседува акционерот – Република Македонија, со номинална вредност од 1.743 евра за една акција односно 107.209,50 денари според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на Статутот.

Сите права поврзани со акциите се уредуваат со одлука на собранието на Друштвото.

III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 11

Фирмата на основачот е: Влада на Република Северна Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје на ул. „Илинденска“ б.б. ЕМБС е 4064674.

IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 12

Основачот не задржува посебни предности за себе.

V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 13

Органи на Друштвото се:

- Собрание и
- Одбор на директори.

VI. СОБРАНИЕ

Член 14

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија.

Член 15

Собранието на Друштвото се свикнува под услови и случаи определени со Законот за трговските друштва.

Годишното собрание мора да се свика најдоцна три месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

Собрание на Друштвото може да се свика и во времето меѓу две годишни собранија, во случаи предвидени со Законот за трговските друштва.

Надлежности на собранието

Член 16

Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со закон и со овој статут, а особено за:

- донесување и измени на статутот на Друштвото;
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на менаџерскиот договор што се склучува помеѓу Друштвото и член на Одборот на директори;
- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
- преобразба на друштвото во друга форма на Друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
- одлучување за покривање на загубите на Друштвото и
- престанување на Друштвото.

VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО

Член 17

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем, при што орган на управување на Друштвото е Одбор на директори.

Состав и начинот на избор на членови на Одборот на директори**Член 18**

Одборот на директори е составен од 5 (пет) члена, од кои 1 (еден) извршен и 4 (четири) неизвршни членови, при што 1 (еден) од неизвршните членови е независен член.

Членовите на Одборот на директори се избираат за време од 4 години со право на реизбор.

Собранието ги избира членовите на Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број гласови.

При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кој член се избира како независен член на Одборот на директори. Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.

Од избраните членови Одборот на директори назначува извршен член на Одборот на директори, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Одборот на директори.

Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Генерален директор.

Неизвршен член на Одборот на директори не може да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Република Северна Македонија.

Извршниот член на Одборот на директори не може да биде избран за извршен член, односно член на управен одбор во други акционерски друштва со седиште во Република Северна Македонија, но може да биде избран за неизвршен член, како и за член на надзорен одбор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште во Република Северна Македонија.

Претседател на Одборот на директори**Член 19**

Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на одборот на директори, избира претседател на одборот.

Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.

Претседателот на одборот на директори ги свикнува и претседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на Одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на директори.

Права и обврски на членовите на Одборот на директори**Член 20**

Членовите на Одборот на директори, во согласност со нивната положба имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени со закон и со овој Статут.

Одборот на директори на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.

Член 21

Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршниот член на Одборот на директори (Менаџерски договор).

Договорот од став 1 од овој член со извршниот член, од името на Друштвото го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на друштвото.

Овластувања и надлежност на Одборот на директори**Член 22**

Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието, управува со Друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.

Член 23

Одборот на директори во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:

- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, Програма за инвестициони вложувања;
- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото до Собранието на Друштвото;
- го усвојува елаборатот за попис на средствата, побарувањата, и обврските на Друштвото;
- усвојува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
- одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;
- одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на Друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
- одлучува за склучување на колективниот договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
- ги донесува општите акти на Друштвото;
- на барање на Собранието на Друштвото подготвува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);

- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на Одборот на директори и од други лица;
- одлучува за издавање под закуп на основните средства на Друштвото;
- одлучува за барање од надлежен орган и институции;
- одлучува само за службените патувања во странство кога во службената делегација патуваат повеќе од тројца вработени;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со писмена одлука;
- врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието на Друштвото;
- одлучува во втор степен по приговори на работниците за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
- одлучува за технолошки, економски, организациони и слични промени и за отказ на договорот за вработување од деловни причини и
- одлучува и за други работи кои со закон, овој статут, колективен договор и други акти се ставени во негово надлежност.

Овластување на извршниот член

Член 24

Генералниот директор го води работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши работите поврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршење на тековните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име на Друштвото, со исклучок на овластувањата што со закон изречно им се дадени на Одборот на директори.

Генералниот директор го претставува и застапува Друштвото во односите со трети лица.

Генералниот директор може да даде овластување на други лица за застапување на Друштвото на начин утврден со закон.

Член 25

Во остварувањето на своите овластувања, Генералниот директор ќе ги извршува следниве активности:

- предлага и спроведува деловна политика на Друштвото;
- предлага програми и планови на Друштвото и се грижи за нивно спроведување;
- му поднесува на одборот на директори најмалку еднаш во три месеци извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото;
- раководи со деловниот процес и активностите, непосредно и преку раководните работници на Организационите единици;
- ги извршува одлуките на Одборот на директори и на Собранието на Друштвото;
- дава предлози за утврдување на внатрешната организација на Друштвото;
- до одборот на директори доставува предлози по кои расправа и одлучува Собранието;
- одлучува по однос на вработувањето, распоредување и престанување на работниот однос во согласност со закон и другите прописи на Друштвото;

- одлучува за правата и обврските од работен однос, прекршување на работната дисциплина, неисполнување на работните задачи и обврските на вработените за извршување на одредените задачи во согласност со закон и другите прописи на Друштвото;
- склучува договори со трети лица и
- врши и други работи определени со закон, овој статут и другите акти на Друштвото.

Овластување на неизвршните членови во вршење на надзор

Член 26

Неизвршните членови вршат надзор над работењето од страна на извршниот член.

Неизвршните членови имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока.

Неизвршните членови даваат одобрение на одлуките на Генералниот директор во кои предмет на одлучување е износ над 50.000 евра.

Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во Друштвото или друго стручно лице.

Овластувања коишто не можат да се пренесат врз извршниот член

Член 27

Одборот на директори не може да ги пренесе сопствените овластувања на извршниот член кога се одлучува за:

- затворање (престанување) или пренос на Друштвото или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
- намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
- суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско Друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото и
- основање и престанување на подружници на Друштвото.

Свикување, учество, одлучување и евиденција на состаноци на Одборот на директори

Член 28

Одборот на директори работи и одлучува на состаноци.

На состанокот на Одборот на директори се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Одборот на директори со образложение за причините за гласањето.

Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови.

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од утврдениот кворум од ставот 3 од овој член.

Гласот на претседателот на Одборот на директори, а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува, е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

Член 29

Одборот на директори одржува состанок ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на Одборот на директори, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од Претседателот на Одборот на директори да свика состанок на Одборот на директори.

Ако членот кој барал свикнување на состанок добие поддршка од најмалку една третина од членовите на Одборот на директори за свикнување состанок, Претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикнувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот на директори, во коешто се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот.

Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание.

Комисии

Член 30

Одборот на директори може да формира постојани и повремени комисии составени од членови на одборот на директори, вработените во друштвото, како и други лица.

Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна надлежност, согласно актите на Друштвото, извршуваат определени задачи и утврдуваат определени состојби, согласно актите за нивно формирање. Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Комисиите имаат претседател, членови и заменици. Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е е секогаш непарен.

Комисиите работат во полн состав или со присуство на мнозинството од вкупниот број на членовите на комисијата, што се определува во актите со кои се формира комисијата.

Составот и начинот на работењето на комисиите поблиску се уредуваат со акт на Друштвото.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на директори.

Права на членовите на Одборот на директори

Член 31

Извршниот член на Одборот на директори има право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и друг вид осигурување, надомест на патни и на други трошоци и други права, согласно Законот за трговските друштва.

Собранието со одлука го определува месечниот пашал или пашалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори. Неизвршните членови имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго).

VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 32

Распределбата на добивката на Друштвото се врши врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори, а во согласност со Годишната сметка на Друштвото.

Собранието на Друштвото на предлог на Одборот на директори може да одлучи добивката да не се дели во определената година и истата да се определи за инвестиции, развој и други намени за друштвото.

Член 33

Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покривање на загубата.

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на Друштвото ја донесува на предлог на Одборот на директори во кој се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.

IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО

Член 34

Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.

Друштвото има задолжителна општа резерва како резервен фонд, кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се надополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се применува само за покривање на загубите.

Во Друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуба на друштвото.

Член 35

Во Друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуби или други издатоци:

- осигурување од ризик на вработените
- отпремнина над одобрениот износ
- добротворни цели, помош и спонзорства на вработените.

Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви се утврдува со акт на Собранието на Друштвото.

X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Член 36

Друштвото предметот на работењето го врши преку Дирекција и два регионални центри: Регионален Центар - Скопје и Регионален Центар - Кичево.

Со Акт на Одборот на директори поблиску се уредува внатрешната организација и систематизација на работите кои се извршуваат во Друштвото.

XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО

Член 37

Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за работни односи, Колективен договор, Закон за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува Одборот на директори.

XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 38

Овој статут е основен акт на Друштвото. Сите други акти на Друштвото треба да бидат во согласност со овој статут.

Односите на Друштвото се уредуваат со овој статут, правилници, деловници на органите на Друштвото и други општи акти.

Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е во согласност со Статутот, се применуваат одредбите од Статутот.

Член 39

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со актот не е поинаку определено.

XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА НА АКТИТЕ

Член 40

Објавувањето на актите на Друштвото се врши на Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 41

Друштвото има право, одредени податоци со чие неконтролирано откривање може да биде нанесена штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори.

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, кој согласно закон и овој Статут не може да се прогласи за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, или постои обврска јавно да се објави.

XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА

Член 42

Членовите на Одборот на директори не смеат:

- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото,
- да вршат друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго лице,
- да бидат членови на орган на управување или член на надзорен одбор, односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и Друштвото и
- во просторите на Друштвото да вршат работи за своја или туѓа сметка.

XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ

Член 43

Статутот се менува со одлука за измена на статутот. Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието.

Измената на статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.

Член 44

Иницијатива за измена и дополнување на овој статут може да поднесе:

- Одборот на директори и
- Акционерот.

Во иницијативата се образложуваат причините и потребите од измени или дополнувања на статутот.

Иницијативата ја разгледува Одборот на директори и дава мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.

Ако Одборот на директори ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот на одлуката за измени на статутот го утврдува Одборот на директори.

Ако Одборот на директори не ја прифати иницијативата, должен е на првата наредна седница да го информира Собранието за тоа.

Собранието одлучува за причините за прифаќање или одбивање на иницијативата за измени на статутот.

XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 45

Друштвото престанува со:

- одлука на Собранието за престанување на Друштвото донесена со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието,
- правосилна одлука на судот со која е утврдена ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото во трговскиот регистар;
- присоединување, со спојување или со поделба на Друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- стечај.

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 46

Друштвото во согласност со закон и Колективниот договор обезбедува услови за работа и делување на синдикалната организација.

Член 47

Синдикалната организација може на Одборот на директори да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со Закон и Колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки Одборот на директори е должен да заземе став и за тоа да ја извести синдикалната организација.

XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Согласно Планот за поделба на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на Друштвото се пренесува имотот, средствата, вработените, правата и обврските на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија поврзани со дејноста за стопанисување со деловен простор и акциите на ЈПССДП на Република Македонија од Градскиот трговски центар АД Скопје.

На вработените Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права и обврски стекнати во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, согласно Закон.

Член 49

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.02-2470/3
20 август 2019 година
Скопје

Одбор на директори
Претседавач
дипл.правник **Јасна Оровчанец-Аранѓеловиќ**, .ср.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019176